

МЕСЕЧНИК

за криминалот од омраза

ЈУНИ 2022

Кривичните дела мотивирани од нетолеранција, односно предрасуди кон одредена група во општеството се опишуваат како криминал од омраза. За постоењето на овој вид криминал треба да се исполнети два услови: делото мора да е предвидено во кривичното право и сторувањето мора да е мотивирано од некоја предрасуда. Хелсиншкиот комитет за човекови права ги регистрира и мапира делата од омраза и овој месечник обезбедува приказ на регистрираните инциденти за конкретниот период.

ИНЦИДЕНТИ

Предизвикани од омраза овој месец

10

ВИД НА ИНЦИДЕНТ*

1
оштетување на имот

1
уништување на симболи

5
телесна повреда

0
разбојништво

1
предизвикување на општа опасност

3
насилство

0
сериозна закана

0
загрозување на сигурноста

0
предизвикување на омраза, раздор или нетрпеливост

*Вкупниот број инциденти не секогаш соодветствува со бројките кај видот на инциденти и процентите за карактеристики на жртвата затоа што одредени инциденти содржат повеќе видови повреди и/или се случени врз повеќе основи.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ЖРТВАТА*

0.0%

0%

20%

0.0%

80%

етничка припадност

верска припадност

политичка припадност

сексуална ориентација

друго

ИНЦИДЕНТИ СПОРЕД ЛОКАЦИЈА

Скопје – 6
Битола – 2
Гевгелија – 1
Тетово – 1



РЕАКЦИИ

0

Реакции овој месец

ВИД НА РЕАКЦИЈА - ОСУДА

0
од функционер

0
религиозен водач

0
граѓанско здружение

0
протест

0
отстранување последица


0
друго

ВО ЈУНИ 2022 ГОДИНА

ИНСТИТУЦИОНАЛЕН ОДГОВОР:

откриени сторители..... 1
кривични пријави..... 1
прекршочни пријави..... 0
тековни судења..... 0

Вкупен број на инциденти во 2022 година: 61



Издвоен инцидент

На 03.06.2022 во Полициската станица Бит Пазар биле приведени три малолетни лица, од кои двајца од Арачиново на возраст од 15 и 16 години и едно лице на возраст од 17 години од Скопје, поради тоа што на плоштадот „Скендербег“ во Скопје околу 23.00 часот, каде се одржувал јавен собир организиран од политичката партија, пред завршување на настанот, го нарушиле јавниот ред и мир со физичката пресметка со друга група на лица, а биле употребени и остри предмети. Во Градската општа болница „Свети Наум Охридски“ биле донесени со повреди од остар предмет 15 годишник од с.Арачиново, Г.С.(20) од с.Танушевци и А.Н.(20) од с.Брест. Од малолетниците кои биле приведени биле одземени два ножа.